

## BENQ-SIEMENS EF81

BenQ-Siemens претстави нови модели на мобилен телефон - EF81. 3G арената и со помош на BenQ мултимедиите и Siemens-овиот квалитетен производ. Тоа е преклопен модел со поддршка за UMTS Има 2.2-инчен внатрешен монитор и QVGA ли), надворешниот монитор е 1.3- Поддржува MP3, AAC++, MPEG4, двамегапикселна камера, Blue-интерна меморија со микро SD придобие добар дел од пазарот на неговите карактеристики.



Новата марка ќе се фокусира на литет да направи квалитетен и дебелина од само 15.9mm. резолуција (240x320 пиксели), со 120x160 пиксели. Real Video 8/9 и 3GPP. Има tooth поддршка, 64 мегабајти читач. BenQ-Siemens очекува да на тенки преклопни модели, без оглед Цената ќе изнесува околу 390 евра.

## 256 МЕГАБАЈТНА "АЛКА"

Минијатурните преносливи флеш мемории се идеални медиуми за брзо и квалитетно пренесување на одредени податоци од еден на друг компјутер, но една од нивните основни предности е компактоста, која многу често им претставува мана.



Компанијата Imation можеби има одговор на одреден проблем, како што најчесто е губењето клучеви, со што се губи и флеш меморијата. Тие ја претставија Flash Wristband, пренослива меморија која се носи како "алка".

Мораме да признаеме дека оваа пластична "алка" за рака со флеш меморија и не изгледа толку лошо за да биде уште еден моден детаљ. Единствен проблем е што оваа "алка" оди во верзија само со 256 МБ меморија. "Алката" ја има во сина и црна верзија, по цена од "симболични" 35 долари.

## INTERNET EXPLORER 7-BETA



Microsoft конечно ја издаде preview верзијата на својот прелистувач на Интернет-страниците, која ќе ѝ биде понудена на јавноста за download и за тестирање.

Новата бета верзија на Internet Explorer 7 веќе може да се симне на IE секцијата на веб-страницата на Microsoft. Голема новина е тоа што за разлика од

минатите лимитирани верзии, оваа е јавна и функционира само доколку е инсталиран и Windows XP Service Pack 2, а има и разни додатоци за кои Microsoft говореше со месеци наназад. Тоа се додатоци за сигурносни опции и заштита на приватноста од разни сруваге и слични безбедносни закани. Исто така, со новиот Explorer корисниците полесно и поедноставно ќе можат да бришат history, снимени лозинки, датотеки и cookies.

Освен тоа, седмата верзија на овој прелистувач носи и уште една новина - tabbed browsing, опција која им е добро позната на корисниците на Firefox.



## ЈАПОНСКИОТ "ПИВО-РОБОТ"

Уште една рационализација на пазарот на трудот во Јапонија и во западните земји. Овој пат роботите ги заменуваат келнерите.

Јапонскиот производител на пиво Asahi имаат на располагање 5.000 работи за служење на студениот пијалок со пена.

Роботите ги чуваат пивата на идеална температура - во



своите "стомаци". "Шаржерот" собира шест лименки. Сопственикот притиска копче, а роботот-келнер ја носи лименката, ја отвора и го сипува пивото во чаша. Сепак, се работи за наградна игра. Секој кој ќе собере 36 симболи, кои се наоѓаат на специјално означени шишиња можат да добијат ваков "пиво-робот". За жал, во наградната игра можат да учествуваат само Јапонците и оние кои се наоѓаат во оваа држава. Интересен е податокот презентирани од производителите на пиво, кој вели дека производството на сите 5.000 работи чини помалку од ангажманот на една холивудска звезда.

Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**